



**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА**

Бр. 1303-396/6

Скопје, 27.06.2006 година

**ДО
ДИРЕКТОРОТ НА ЈП “СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА” ц.о.
СКОПЈЕ**

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР


1. Предмет на овој Конечен извештај е извршената ревизија на финансиските извештаи на ЈП Службен весник на Република Македонија ц.о.-Скопје за 2005 година, кои се прикажани на страните од 4 до 7
2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1 на овој Извештај е извршена согласно член 2 став 1 и 2 од Законот за државната ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија согласно член 8 од Законот за државната ревизија.
3. Извршена е ревизија, и е издаден извештај за финансиските извештаи на ЈП Службен весник на Република Македонија ц.о.-Скопје за годината која и предходи на годината која е предмет на оваа ревизија.
4. Финансиските извештаи од точка 1 на овој Конечен извештај, претставуваат одговорност на раководството на субјектот од точка 1 на овој извештај, застапувано од:
 - Борис Тренески - директор,
5. Одговорност на ревизорите е да го издадат овој Конечен извештај, прикажан на страните 1 до 2, и да дадат мислење за финансиските извештаи од точка 1, засновано на извршената ревизија.
6. Ревизијата од точка 1 на овој Извештај е планирана и извршена во периодот од 26.04.2005 до 19.05. 2005 година, од страна на тим на Државниот завод за ревизија во состав:
 - Максим Ацевски, Помошник главен државен ревизор;
 - Љубинка Здравеска, самостоен ревизор;
 - Биљана Арсовска Андонова, виш ревизор;
 - Мирјана Симаковска, ревизор;

7. Цел на ревизијата на финансиските извештаи од точка 1 е да овозможи ревизорот да го изрази мислењето:
 - дали финансиските извештаи вистинито и објективно ја искажуваат финансиската положба и резултатот на финансиските активности во согласност со применетата законска регулатива.
8. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани на годишната сметка составена според важечките прописи во Република Македонија со извршени рекласификации поради добивање на појасна слика.
9. Ревизијата е извршена во согласност со Стандардите за Државна Ревизија на Меѓународната организација на Врховните Ревизорски Институции (ИНТОСАИ) кои се пропишани во Република Македонија при вршењето на државната ревизија. Овие стандарди бараат ревизијата да се планира и подготви, со цел да се добие разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од значајни погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува испитувања на докази, проценување на користените сметководствени принципи, како и на важните проценки направени од страна на раководството на субјектот од точка 1 на овој Конечен извештај, давање општа оценка за презентацијата на финансиските извештаи и давање оценка за конкретни финансиски трансакции. Веруваме дека спроведената ревизија ни обезбедува разумна основа за изнесеното мислење.
10. Според наше мислење, финансиските извештаи ја преставуваат вистинито и објективно, во сите значајни аспекти финансиската состојба на ЈП Службен весник на Република Македонија ц.о.-Скопје под 31 Декември 2005 година, резултатот од финансиските активности и паричните текови за годината која завршува со тој датум, во согласност со важечката законска регулатива.
11. Според наше мислење, кај ЈП Службен весник на Република Македонија ц.о.-Скопје остварено е законско и наменско користење на средствата во финансиските трансакции за 2005 година.

12. Не изразувајќи резерва во нашето мислење, во насока на охрабрување на субјектот за продолжување на трендот на позитивен финанниски резултат, ревизијата обрнува внимание на следната состојба: како резултат на успешно менаџарање во

последните три години Службен весник остварува позитивни резултати при што во 2003 година успева да ја покрие загубата од претходната година во износ од 5.596 илјади денари и да оствари добивка во износ од 15.619 илјади денари. Во наредните години овозможено е приходот на претпријатието да расте во поголем процент во споредба со трошоците со кое добивката од година во година се зголемува. Ваквата состојба може да се согледа од долунаведениот графички приказ.

Движење на Приходите и Расходите на ЈП Службен Весник
(во '000 ден)



Овластен државен ревизор

Скопје, 27/06/2006 година

Максим Ацевски

**ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ц.о. - СКОПЈЕ
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

Јавно претпријатие “Службен весник на РМ” Ц.О.- Скопје

БИЛАНС НА УСПЕХ ЗА 2005 ГОДИНА

ОПИС	во 000 Ден.	
	2005	2004
Приходи од продажба	89,924	80,132
Останати деловни приходи	181	410
Вкупни приходи од оперативно работење	90,105	80,542
Материјални трошоци	18,958	14,578
Трошоци за бруто плати	18,205	18,300
Амортизација и вредносно усогласување на долгорочни средства	6,499	5,959
Вредносно усогласување на на краткорочни средства	882	1,659
Останати оперативни трошоци	7,353	4,867
Вкупно трошоци од оперативно работење	51,943	45,363
Приходи од камати, курсни разлики и слични приходи	7,256	3,257
Приходи од учества на вложувања	51	40
Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	-	11
ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД РЕДОВНО РАБОТЕЊЕ	45,469	38,465
Вонредни расходи	66	55
ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	45,403	38,410
Данок од добивка	6,942	5,405
НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА	38,461	33,005

**ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ц.о. - СКОПЈЕ
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

Јавно претпријатие “Службен весник на РМ” Ц.О.- Скопје

БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31 ДЕКЕМВРИ

Опис на позицијата	во 000 Ден.	
	2005	2004
Актива		
Тековни средства		
Парични средства и хартии од вредност	128,078	88,087
Побарувања по основ на продажба	3,269	5,521
Побарувања од поврзани субјекти	-	6
Други краткорочни побарувања	323	626
Платени трошоци за идните периоди	267	389
Залихи	1,204	1,408
Вкупно тековни средства	133,141	96,037
Нетековни средства		
Нематеријални и материјални средства	79,236	77,800
Долгорочни финансиски вложувања	3,635	6,611
Вкупно нетековни средства	82,871	84,411
Вкупна актива	216,012	180,448
Пасива		
Тековни обврски		
Обврски спрема добавувачите	5,993	2,175
Примени аванси, краткорочни депозити и кауции	29	-
Останати краткорочни обврски	2,232	4,014
Одложени плаќања на трошоци	11,521	9,020
Вкупно краткорочни и долгорочни обврски	19,775	15,209
Капитал и резерви		
Капитал	144,586	127,046
Ревалоризациона резерва	4,617	1,566
Резерви	8,573	3,622
Нето добивка	38,461	33,005
Вкупно капитал и резерви	196,237	165,239
Вкупна пасива	216,012	180,448

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ц.о. - СКОПЈЕ
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Јавно претпријатие “Службен весник на РМ” Ц.О.- Скопје

П Р Е Г Л Е Д
ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ ЗА 2005 ГОДИНА

О П И С	Капитал	Резерви	Ревалориза циона резерва	Добивка од финансиската година	Вкупно
Состојба 01.01.2005 година	127,046	3,622	1,566	33,005	165,239
Добивка за финансиска 2005 година				38,461	38,461
Распределба на добивката за 2004 година во корист на капиталот и резервите	17,540	4,951		(22,491)	-
Ревалоризациона резерва за годината			3,051		3,051
Останати неспомнати промени кои влијаат на капиталот и резервите- Отстапување на буџетот на Република Македонија				(10,514)	(10,514)
Состојба 31.12.2005 година	144,586	8,573	4,617	38,461	196,237

**ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ц.о. - СКОПЈЕ
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

Јавно претпријатие "Службен весник на РМ" Ц.О.- Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК ЗА 2005 ГОДИНА

	во 000 Ден.
	<u>2005/2004</u>
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ	
НЕТО ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	45,403
Амортизација	6,308
Ревалоризација на амортизација	191
Расходи од отпис на побарувања и кусоци	882
Неотпишана вредност на отугени и отпишани средства	68
Данок од добивка	(6,942)
<u>Дел од добивката отстапена на Буџетот на Република Македонија</u>	<u>(10,514)</u>
Готовински текови од работење	35,396
Побарувања по основ на продажба	1,720
Побарувања од поврзани субјекти	6
Други краткорочни побарувања	303
Платени трошоци за идните периоди	122
Залихи	(148)
Обврски спрема добавувачи	3,818
Примени аванси, депозити и кауции	29
Останати краткорочни обврски	(1,782)
<u>Одложени плаќања на трошоци</u>	<u>2,501</u>
Нето готовински текови од оперативно работење	41,965
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНО РАБОТЕЊЕ	
Долгорочни финансиски вложувања	2,976
Нематеријални и материјални вложувања	(4,950)
Нето готовински текови од инвестиционо работење	(1,974)
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ	
НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	39,991
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ПОЧЕТОКОТ НА ГОДИНАТА	88,087
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА КРАЈОТ НА ГОДИНАТА	128,078